

Септември 2022



МЕСЕЧЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)


www.mapas.mk ☎ 02/3224-229

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Најавите на ФЕД и останатите централни банки дека и покрај се произвесното забавување на економиите ќе продолжат со зголемувањато на каматните стапки, доведоа до пад на пазарите на капитал во текот на месец септември.

Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на месецот се намали за 9,74%, со што вредноста на индексот од почетокот на годината е помала за 26,69%.

Сите региони во текот на месецот имаа пад на вредноста, а најголем пад имаа азиските акции мерени преку MSCI Asia - Pacific индексот со пад од 12,37%, кои пак од почетокот на годината ја намалија вредноста за 28,07%. Најголем пад од почетокот на годината бележи MSCI Emerging Market индексот со пад од 28,91%.



MSCI ASIA - PACIFIC - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI EMERGING MARKET - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 47 држави


Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Во текот на месецот вредноста на МБИ 10 индексот се намали за 3,09%.

Најголем раст во текот на септември имаа акциите на Гранит со 8,78%, додека најголем пад во текот на месецот имаа акциите на НЛБ Банка и Макпетрол со пад од 8,39% и 8,33%.

Од почеток на годината најголем раст имаат акциите на Гранит кој изнесува 7,67%, а најголем пад имаа акциите на НЛБ Банка и Макпетрол со 22,22% и 15,69%.



Извор: Блумберг

ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk


ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Приносите на обврзниците продолжија со растот по зголемување на очекувањата дека ЕЦБ, ФЕД и останатите централни банки ќе се задржат до строгите монетарни политики, зголемувајќи ги клучните каматните стапки.

На крајот на месецот, највисок принос од анализираните обврзници има македонската со принос од 7,61%, додека јапонската десетгодишна обврзница има најнизок принос од 0,24%.



Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници




*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 03/10/2028
Извор: Блумберг


ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

После големиот пад со почетокот на војната во Украина, руската рубља (RUB) целосно ја врати изгубената вредност во однос на еврото и го надмина нивото од почеток на годината за значителни 45,30%.

Од останатите валути значаен раст на вредноста во однос на еврото имаше американскиот долар (USD) чија вредност за месецот се зголеми за 2,56%, а од почеток на годината за 16,02%. Во текот на месецот значаен пад имаше австралискиот долар (AUD) кој ја намали вредноста за 4,05%, а од почеток на годината најголем пад споредено со еврото имаше јапонскиот јен (JPY) со пад од 7,75%.



Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



Извор: Блумберг